

Дигестал® гастрорезистентни таблети

20 гастрорезистентни таблети

Додаток на исхрана со шеќер

Дигестал®, *гастрорезистентни таблети* е диететски суплемент со дигестивни ензими на панкреас и екстракт од говедска жолчка.

Состав на активни компоненти	1 таблета	9 таблети	% НРВ* (9 таблети)	100,0 g
Панкреатин во прав, од што:	340,0 mg	3,06 g	-	70,8 g
- Протеолитички ензими (протеаза)	900 EPj	8.100 EPj	-	187.500 EPj
- Амилолитички ензими (амилаза)	12.000 EPj	108.000 EPj	-	2.500.000 EPj
- Липолитички ензими (липаза)	10.000 EPj	90.000 EPj	-	2.083.333 EPj
Екстракт од говедска жолчка	25,0 mg	225,0 mg	-	5,2 g

* НРВ – нутритивна референтна вредност

Состојки: панкреатин во прав, сахароза, екстракт од говедска жолчка, поливинил - пирилодон (стабилизатор), анјонски полимери на метакрилна киселина и нејзините естри - Eudragit L 12,5 (средство за полирање), микрокристална целулоза (средство за зголемување на волумен), титаниум - диоксид (боја), талк (средство против згрутчување), ванилин (арома), магнезиум - стеарат (стабилизатор), железо -оксид жолт и црвен (бои) и макрогол 6000 (средство за глазирање).

Нутритивни информации:	1 таблета (0,48 g)	100,0 g
Енергетска вредност (kJ / kcal)	6,39 / 1,52	1.331,2 / 318,3
Масти – вкупно (g)	0	0
од тоа заситени масти (g)	0	0
Јаглехидрати – вкупно (g)	0,04	9,1
од тоа шеќери (g)	0,04	9,1
Протеини (g)	0,34	70,8
Сол (g)	0	0

Дејство

Гастрорезистентните таблети се обложени со кисело - отпорен слој, кој останува нераспаднат во киселата средина на желудникот, а се распаѓа кога производот ќе

стигне до тенкото црево. Ослободувањето на активните состојки и дејството започнуваат веднаш по растворањето на облогата отпорна на киселина.

Употреба:

Возрасни и деца постари од 12 години: 3 пати дневно земете по 3 гастрорезистентни таблети, во текот или непосредно по оброкот. Таблетите треба да се проголтаат цели и неизцвакани, или со малку течност.

Забелешки:

Додатоците на исхрана не можат да се користат како замена за разновидна и балансирана исхрана!

Да се чува далеку од дофат на деца.

Предупредувања:

Препорачаната дневна доза не смее да се надминува.

Производот не смеат да го користат лица пречувствителни на било која состојка на производот.

Производот не е наменет за помлади од 12 години.

Бремените жени, доилките и дијабетичарите пред употребата на овој производ треба да се посоветуваат со својот лекар .

При употреба на поголеми дози од производот можна е појава на забрзано празнење на дигестивниот тракт со појава на дијареа и зголемена вредност на мочната киселина во крвта и урината.

Производот не се препорачува кај лица со ослабена функција на црниот дроб и болести на жолчните патишта.

Начин на чување:

Да се чува во оригинално пакување, заштитено од светлина и влага, на температура до 25 °C.

Рок на употреба:

Не смее да се употребува по изминување на рокот на употреба означен на пакувањето.

Пакување: 20 гастрорезистентни таблети

Производител: Галеника а. д., Батајнички друм б.б., 11080 Белград, Република Србија

Носител на одобрението за ставање во промет :

ГАЛЕНИКА ДООЕЛ Скопје, Булевар Кочо Рацин бр.14, 1000 Скопје, Република Северна Македонија